



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **01/2011**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Општина Центар**

I.1.2)Адреса:**Михаил Чоков бб**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.opstinacentar.gov.mk](http://www.opstinacentar.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Ненад Крстевски** Адреса на е-пошта:**[javninabavki@opstinacentar.gov.mk](mailto:javninabavki@opstinacentar.gov.mk)**

Телефон/Факс:**3203645/3211 089**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Илуминација на архитектонски споменици од областа на културата**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Општина Центар**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Во тендерска документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Да**

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи **Да**

Рамковната спогодба ќе се склучи: **Не**

Времетраење на рамковната спогодба:

**24 месеци**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: **24**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **28.04.2011**

IV.1.2)Број на добиени понуди:

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **РЦС ДОО, Скопје**

Адреса на носителот на набавката:

Град или населено место: Држава:

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **20000000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **20000000 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **17.08.2012**